

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 106

Год. LXV

Среда, 26 август 2009

Цена на овој број е 120 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1984. Одлука за избор на претседател и заменик претседател на Комисијата за верификација на фактите.....	2	1990. Одлука за определување на заменик гувернер на Република Македонија во групацијата Светска банка-Меѓународна банка за обнова и развој, Меѓународното здружение за развој, Меѓународната финансиска корпорација и Мултилатералната агенција за гарантирање на инвестициите.....	4
1985. Одлука за именување претседател и членови на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување.....	2	1991. Одлука за престанок и за давање на користење на движна ствар на Основното јавно обвинителство - Скопје.....	4
1986. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседател, потпретседател и членови на Националниот совет за евроинтеграции.....	3	1992. Одлука за затворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Сојузна Република Германија, со седиште во Келн.....	5
1987. Одлука за објавување јавен оглас за избор на членови на Државниот совет за превенција на малолетничко престапништво.....	3	1993. Одлука за влегување и престојување на странски вооружени сили – припадници на Армијата на Република Словенија на територијата на Република Македонија заради изведување на боево гаѓање на цели во воздушен простор „Предизвик III 2009“.....	5
1988. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за личностите и објектите што се обезбедуваат, видовите на мерки и активности и степените на обезбедување.....	3		
1989. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Скопје...	4		

	Стр.		Стр.
1994. Одлука за влегување и престојување на странски вооружени сили - припадници на Армијата на Соединетите Американски Држави на територијата на Република Македонија за ради обука.....	5	1996. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за одржување на катастарот на недвижностите.....	6
1995. Одлука за престанок и за давање на трајно користење недвижна ствар на Министерството за образование и наука.....	6	1997. Одлука за издавање дозвола за вршење на дејност управување со доброволни пензиски фондови и условно одобрение за управување со доброволен пензиски фонд.....	7
		Огласен дел	1-40

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1984.

Врз основа на член 16-а од Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција („Службен весник на Република Македонија“ број 14/2008 и 64/2009), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 август 2009 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈАТА ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ФАКТИТЕ

I. За претседател на Комисијата за верификација на фактите, се избира Шпенди Винца, член на Комисијата за верификација на фактите.

II. За заменик претседател на Комисијата за верификација на фактите, се избира Чедомир Дамјановски, член на Комисијата за верификација на фактите.

III. Со влегувањето во сила на оваа одлука, претседателот на Комисијата за верификација на фактите, Агим Мехмети и заменик претседателот Ѓорѓи Малковски, избрани со Одлуката за избор на претседател, заменик претседател и членови на Комисијата за верификација на фактите („Службен весник на Република Македонија“ број 6/2009), престануваат да ја вршат функцијата претседател и заменик претседател Агим Мехмети и Ѓорѓи Малковски продолжуваат да ја вршат функцијата членови на оваа комисија.

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-3701/1
25 август 2009 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

1985.

Врз основа на член 158-ѓ од Законот за супервизија на осигурување ("Службен весник на Република Македонија" број 27/2002, 79/2007 и 88/2008), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 август 2009 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ЕКСПЕРТИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

1. За претседател и членови на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување се именуваат:

а) за претседател
- д-р Климе Попоски, доцент на Факултетот за туризам и организациони науки - Охрид, со мандат од пет години, професионално ангажиран во Агенцијата со полно работно време.

б) за членови:
- Зоран Стојановски, помошник на Управниот одбор во Еуростандард Банка АД Скопје, со мандат од пет години, професионално ангажиран во Агенцијата со полно работно време,
- Илија Граорковски, самостоен советник во Дирекцијата за супервизија во НБРМ - Скопје, со мандат од четири години,

- Лулзим Имери, советник во Секторот за усогласување со ЕУ и меѓународни финансии во Министерството за финансии - Скопје, со мандат од четири години, професионално ангажиран во Агенцијата со полно работно време и

- д-р Силвана Мојсовска, вонреден професор/виш научен соработник на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" Економски институт - Скопје, со мандат од три години.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-3705/1
25 август 2009 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

1986.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 август 2009 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

I. Во Одлуката за именување на претседател, потпретседател и членови на Националниот совет за евроинтеграции („Службен весник на Република Македонија“ број 106/2008, 147/2008 и 76/2009), во точката I под в) за членови во алинејата 10 зборовите: „Ивица Боцевски“ се заменуваат со зборовите: „Васко Наумовски“, а во алинејата 14 зборовите: „Коце Трајановски“ се заменуваат со зборовите: „Зоранчо Алексов“.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-3704/1
25 август 2009 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

1987.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, а во врска со член 144 став 3 алинеја 2 од Законот за малолетничка правда („Службен весник на Република Македонија“ број 87/2007, 103/2008 и 161/2008), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 август 2009 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВНИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА МАЛОЛЕТНИЧКО ПРЕСТАПНИШТВО

1. Собранието на Република Македонија огласува дека ќе врши избор на осум члена на Државниот совет за превенција на малолетничко престапништво.

2. Заинтересираните кандидати, државјани на Република Македонија, од редот на истакнати научни и стручни работници кои работат на заштитата на интересите на малолетниците, пријавите и документите со кои потврдуваат дека се државјани на Република Македонија и дека се истакнати научни и стручни работници кои работат на заштитата на интересите на малолетниците, да ги достават до Собранието на Република Македонија во рок од осум дена од денот на објавувањето на Одлуката во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Право на учество на јавниот оглас имаат и лица од невладини организации за заштита на децата.

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во весниците „Дневник“, „Време“ и „Лајм“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-3703/1
25 август 2009 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1988.

Врз основа на член 73 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/95, 55/87, 38/02, 33/03, 19/04, 51/05, 84/08 и 6/09) и член 19 точка 14 алинеја 4 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.08.2009 година, донесе

У Р Е Д Б А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ЛИЧНОСТИТЕ И ОБЈЕКТИТЕ ШТО СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ, ВИДОВИТЕ НА МЕРКИ И АКТИВНОСТИ И СТЕПЕНИТЕ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Член 1

Во Уредбата за личностите и објектите што се обезбедуваат, видовите на мерки и активности и степените на обезбедување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/07) во член 8 во ставот 1 по зборовите: „Министерството за внатрешни работи“ се додаваат зборовите: „и Министерството за одбрана по претходно усогласување на обврските и надлежностите утврдени со закон“.

Во ставот 2 по зборовите: „министерот за внатрешни работи“ запирката се брише и се додаваат зборовите: „и министерот за одбрана“, а по зборовите: „Министерството за внатрешни работи“ се додаваат зборовите: „и Министерството за одбрана“.

Во ставот 3 по зборовите: „Министерството за внатрешни работи“ се додаваат зборовите: „и Министерството за одбрана“.

Член 2

Во членот 9 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Примопредавањето на должноста и примопредавањето на класифицираните информации од ставот 1 на овој член помеѓу претседателот на Република Македонија и претседателот на Република Македонија на кој му престанува мандатот, се врши во присуство на овластени службени лица од Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи“.

Член 3

Во член 10 во ставот 1 алинејата 1 се брише.

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Од страна на Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи со преземање на соодветни мерки и активности постојано се обезбедуваат:

- работните простории на Претседателот на Република Македонија (Кабинет);

- домот во кој живее Претседателот на Република Македонија и

- резиденциите и репрезентативните објекти што се во сопственост на Република Македонија кога во нив престојува Претседателот на Република Македонија“.

Во ставот 2, кој станува став 3, алинејата 1 се брише.

Ставот 3 станува став 4.

Член 4

Во член 11 во ставот 2 зборовите: „10 став 1“ се заменуваат со зборовите: „член 10 ставови 1 и 2“.

Ставот 3 се менува и гласи:

„Надворешното и внатрешното обезбедување на објектите од членот 10 ставови 2 и 3 на оваа уредба, го вршат работници на Министерството за одбрана во униформа или во цивилна облека“.

Член 5

Во членот 14 по зборовите: „Министерството за внатрешни работи“ се додаваат зборовите: „и Министерството за одбрана“.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3851/1
18 август 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

1989.

Врз основа на член 11, точка 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 22/07 и 83/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.08.2009 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА СТАТУТОТ НА ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ
„СТУДЕНЧИЦА“ СКОПЈЕ**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Скопје, бр. 02-145/1-2/1 од 30.01.2009 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 30.01.2009 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1833/1
18 август 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

1990.

Врз основа на член 6 од Законот за правно наследство на Република Македонија на членството во Меѓународната банка за обнова и развој, Меѓународната финансиска корпорација, Меѓународното здружение за развој и Мултилатералната агенција за гарантирање на инвестициите и за ефектуирање на членството на Република Македонија во Европската банка за обнова и развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/93), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.08.2009 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК ГУВЕРНЕР НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ГРУПАЦИЈАТА
СВЕТСКА БАНКА-МЕЃУНАРОДНА БАНКА ЗА
ОБНОВА И РАЗВОЈ, МЕЃУНАРОДНОТО
ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ, МЕЃУНАРОДНАТА
ФИНАНСИСКА КОРПОРАЦИЈА И
МУЛТИЛАТЕРАЛНАТА АГЕНЦИЈА
ЗА ГАРАНТИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ**

1. За заменик гувернер на Република Македонија во групацијата Светска банка-Меѓународна банка за обнова и развој, Меѓународното здружение за развој, Меѓународната финансиска корпорација и Мултилатералната агенција за гарантирање на инвестициите се определува м-р Владимир Пешевски, заменик претседател на Владата на Република Македонија.

2. Со денот на влегувањето во сила на ова одлука, престанува да важи Одлуката за определување на заменик гувернер на Република Македонија во групацијата Светска банка-Меѓународна банка за обнова и развој, Меѓународното здружение за развој, Меѓународната финансиска корпорација и Мултилатералната агенција за гарантирање на инвестициите, бр. 19-5171/1 од 31.10.2006 година.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3782/1
18 август 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

1991.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/04, 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.08.2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ
НА ДВИЖНА СТВАР НА ОСНОВНОТО ЈАВНО
ОБВИНИТЕЛСТВО - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за внатрешни работи му престанува користењето на движна ствар:

- патничко возило марка „Крајслер“ тип „Стратус“ рег. бр. SK 015 JZ со број на шасија IC3EMVB6HXU-N297848, број на мотор YN 297848.

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на времено користење во траење од 5 години на Основното јавно обвинителство – Скопје, без надоместок.

Член 3

Министерот за внатрешни работи склучува договор со Основниот јавен обвинител – Скопје, за правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“.

Бр. 19-3867/1
18 август 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1992.

Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91) и член 31 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.08.2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОЈУЗНА РЕ-
ПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО КЕЛН

Член 1

Република Македонија затвора Почесен конзулат во Сојузна Република Германија, со седиште во Келн.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3899/1
18 август 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1993.

Врз основа на член 19, став 1, точка 5 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.08.2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈУВАЊЕ НА СТРАН-
СКИ ВООРУЖЕНИ СИЛИ – ПРИПАДНИЦИ НА АР-
МИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА НА ТЕРИ-
ТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗАРА-
ДИ ИЗВЕДУВАЊЕ НА БОЕВО ГАЃАЊЕ НА ЦЕЛИ
ВО ВОЗДУШЕН ПРОСТОР „ПРЕДИЗВИК III 2009“

1. Се одобрува влегување и престојување на 95 припадници на активниот состав на Армијата на Република Словенија на територијата на Република Македонија, заради изведување на заедничко боево гаѓање на цели во воздушен простор со припадниците на Армијата на Република Македонија, со оружје и опрема потребна за извршување на вежбовната активност, која ќе се одржи на Армискиот Полигон „Криволак“, во период од 20 септември до 1 октомври 2009 година.

2. Финансиските трошоци за реализација на вежбовната активност, во кои влегуваат сместувањето, исхраната, транспорт во Република Македонија и дел од логистичката поддршка ги обезбедува Министерството за одбрана на Република Македонија, а финансиските трошоци за транспорт до Република Македонија и другиот дел од логистичките трошоци ги обезбедува Министерството за одбрана на Република Словенија.

3. Подготовките и организацијата на единиците на армиите учеснички во вежбовната активност ќе ги изврши Армијата на Република Словенија и Министерството за одбрана на Република Македонија, односно Генералштабот на Армијата на Република Македонија.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3907/1
18 август 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1994.

Врз основа на член 19 став 1 точка 5 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.08.2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈУВАЊЕ НА СТРАН-
СКИ ВООРУЖЕНИ СИЛИ - ПРИПАДНИЦИ НА
АРМИЈАТА НА СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ
ДРЖАВИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗАРАДИ ОБУКА

1. Се одобрува влегување и престојување на 14 вооружени припадници на активниот состав на Армијата на Соединетите Американски Држави на територијата на Република Македонија, заради изведување на заедничка обука со единици на Армијата на Република Македонија, која ќе се одржи во касарна „Илинден“ во Скопје и Армискиот полигон „Криволак“, во период од 20 август до 20 септември 2009 година.

2. Финансиските трошоци за реализација на обуката, во кои влегуваат транспортот, сместувањето, исхраната и логистичката поддршка на учесниците во вежбовната активност дел ги обезбедува Министерството за одбрана на Република Македонија, а дел ги обезбедува Армијата на Соединетите Американски Држави.

3. Подготовките и организацијата на единиците на армиите учеснички во обуката, ќе ги изврши Армијата на Соединетите Американски Држави и Министерството за одбрана на Република Македонија односно Генералштабот на Армијата на Република Македонија.

4. По завршувањето на обуката, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3947/1
18 август 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1995.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.08.2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за труд и социјална политика му престанува користењето на недвижната ствар – објект на детско одморалиште „Мајски Цвет“ – Струга, на ул. „Владо Малески“ бр. 24, запишан во Поседовен лист број 3023, за КО Струга на К.П.бр.2096/20, план 23, скица 4 и тоа: под објект 2144 м² и двор 4690 м², имот во сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење без надоместок, на Министерството за образование и наука.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за труд и социјална политика и Министерството за образование и наука, во рок од три дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3966/1
1 август 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1996.

Врз основа на член 175 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/08), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Во Правилникот за одржување на катастарот на недвижностите („Службен весник на Република Македонија“ бр.118/08, бр.143/08 и бр. 95/09) во член 17-д став (1) по зборот „промените“ се додаваат зборовите: „согласно одредбите од Законот за градење“.

Член 2

Во членот 18 по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

„(3) Предбележувањето, односно условното укинување на стекнувањето или престанокот на правото на сопственост на недвижност во катастарот на недвижностите се брише по пријава на странка и ако не се исполнат правните претпоставки, односно условите за запишување согласно Законот, доколку со пријавата се приложи правен основ подобен за запишување согласно Законот со кој се утврдува дека актот врз основа на кој е предбележано правото не произведува правно дејство“.

Ставот (3) се пренумерира во став (4), се менува и гласи:

„(4) За извршеното бришење/запишување од ставовите(1), (2) и (3) на овој член дипломираниот правник издава потврда за запишување на промена во катастарот на недвижностите“.

Член 3

Во членот 23 по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) Одредбите на овој правилник кои се однесуваат на предбележувањето содржани во членовите 17, 17-а, 17-б, 17-в, 17-г, 17-д, 18, 18-а и 18-б ќе се применуваат по создавањето на технички услови, а најдоцна од 1-ви декември 2009 година“.

Член 4

Во членот 24 ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Пред преминување на новата електронска база на податоци ќе се изврши конверзија на податоците од постојната база на податоци во новата база на податоци. Податоците од постојната база на податоци, по извршената конверзија во новата база на податоци при првата промена во одржување на катастарот на недвижностите за конкретната недвижност, односно за носителот на правото на недвижноста запишани во имотниот лист, ќе се усогласат со структурата на новата база на податоци, при што во лист Б и лист В од имотниот лист ќе се запишува само правото на сопственост и неговите подоблици (сосопственост и заедничка сопственост), а правото на користење пренесено од постојниот систем и запишано во новиот систем во лист Б од имотниот лист ќе се пренесе во лист Г од имотниот лист. За извршеното усогласување ќе се оформат нови имотни листови во зависност од податоците кои се предмет на усогласување“.

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

„(3) При конверзијата на податоците од став (2) на овој член по службена должност ќе се отстранат утврдените технички грешки во смисла на член 174 став 1 алинеја 2 од Законот во постојната база на податоци за што се оформува посебен предмет за отстранување на група на утврдени технички грешки. Отстранувањето на техничките грешки ќе се изврши по електронски пат во новата електронска база на податоци, со една список промена, а на начин согласно одредбите од член 11 став (2) на овој правилник. Извршената промена со отстранување на техничката грешка не се печати на хартија и не се формира Список на промени“.

Член 5

Во Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за одржување на катастарот на недвижностите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/09) зборовите: „а ќе се применува од 1 септември 2009 година“ се бришат.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-3712/1
25 август 2009 година
Скопје

Управен одбор,
Никола Прокопенко, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 1997.

Врз основа на член 62 од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008) и член 58 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за добивање дозвола за основање на пензиски друштва, дозвола за вршење дејност – управување со доброволен и/или задолжителен пензиски фонд и одобрение за управување со задолжителен и/или доброволен пензиски фонд („Службен весник на Република Македонија“ бр. 138/2008), Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, на седницата одржана на 24.08.2009 година, ја донесе следната

О Д Л У К А ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ УПРАВУВАЊЕ СО ДОБРОВОЛНИ ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ И УСЛОВНО ОДОБРЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД

Член 1

На КБ Прво друштво за управување со пензиски фондови АД Скопје му се издава дозвола за вршење на дејност управување со доброволни пензиски фондови број 02.

Член 2

На КБ Прво друштво за управување со пензиски фондови АД Скопје му се издава условно одобрение за управување со доброволен пензиски фонд број 02-02. По извршената промена на регистрацијата во Централниот регистар на Република Македонија условното одобрение за управување со доброволен пензиски фонд станува полноважно.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-1534/3
24 август 2009 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Анета Димовска, с.р.

**ВО ИЗДАНИЕ НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ
ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ ИЗДАНИЕТО**



**ЛЕКСИКОН
НА ПОИМИ
ВО ЈАВНИТЕ
НАБАВКИ**



400,00

ЛЕКСИКОН
НА ПОИМИ ВО ЈАВНИТЕ
НАБАВКИ

НОВО!

П О Р А Ч К А Б Р. 106

Со ова неотповикливо го порачувам изданието Лексикон на поими во јавните набавки во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-551-24-01.

Порачател: _____ Место: _____
ул. _____ бр. _____, тел./факс _____

Во _____, _____ 2009 година.

(М.П.)

Потпис на порачателот _____



www.sivesnik.com.mk
contact@sivesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2009106